



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

Službani vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици. — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметна нај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата,
посебни издавања и огласи 608-3-291-2

Среда, 1 ноември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. —
Претплата за 1972 година изнесува
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Растка бр. 1. Пошт. Факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уреди-
штво 650-885; Служба за претплата
651-732; Камернијален сектор 651 671.

522.

Врз основа на член 37д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ- ОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА

1. На производствените организации на здруже-
ниот труд (во понатамошниот текст: организациите
на здружениот труд) што ги исполнуваат условите
од оваа одлука, покрај износот на глобалната де-
визна квота, врз основа на прописите што го регу-
лираат утврдувањето и распределбата на глобалната
девизна квота за плаќање на увозот на сировини и
други репродукциони материјали, може да им се од-
реди посебен износ на глобалната девизна квота за
увоз на сировини и други репродукциони материја-
ли во девизи што се од значење за одржување на
ликвидноста во меѓународните плаќања, а во гра-
ниците на износот што за одделни периоди го од-
редува Сојузниот извршен совет.

Посебен износ на глобалната девизна квота мо-
же да ѝ се одреди на оваа организација на здру-
жениот труд што со зголемениот увоз на сировини и
други репродукциони материјали за кои е пропишан
увозот врз основа на глобалната девизна квота, ќе
го зголеми девизниот прилив во девизи што се од
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, и тоа под услов:

1) зголемениот девизен прилив да го остварува
со извоз на производи од сопствено производство во
период од една година, сметајќи од месецот во кој
го поднесла барањето;

2) зголемениот девизен прилив остварен во пе-
риод од една година да биде за 10% поголем во од-
нос на девизниот прилив остварен во соодветниот
претходен период, и тоа без користење посебен из-
нос на глобалната девизна квота според оваа одлука.
Во остварениот девизен прилив не се засметува
зголемениот девизен прилив остварен со одредува-
њето на посебниот износ на глобалната девизна квота
во претходниот годишен период;

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2
на оваа точка, со зголемувањето на извозот на стоки
од сопствено производство да остварува девизен
прилив поголем од одредениот посебен износ на гло-
балната девизна квота според оваа одлука.

3. При одредувањето на посебниот износ на гло-
балната девизна квота, ќе имаат првенство органи-
зациите на здружениот труд што во поголема мера
ќе го зголемат девизниот прилив во однос на по-
себниот износ на глобалната девизна квота што, во
смисла на оваа одлука, го бараат за реализација на
тој зголемен девизен прилив во девизи што се од
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања.

4. Организациите на здружениот труд можат
договорно заеднички да бараат одредување на по-
себен износ на глобалната девизна квота и да пре-
земаат обврски во смисла на оваа одлука (во пона-

тамошниот текст: групата организации на здруже-
ниот труд).

5. На организациите на здружениот труд однос-
но на групата организации на здружениот труд што
во смисла на точка 2 на оваа одлука ќе преземат об-
врска дека зголемениот девизен прилив ќе биде нај-
малку за 50% поголем од посебниот износ на гло-
балната девизна квота што го бараат за реализација
на тој зголемен девизен прилив, првенствено им се
одредува посебен износ на глобалната девизна квота
според оваа одлука, и тоа во рок од 15 дена од
денот на поднесувањето на барањето.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија
ќе им го одреди на организациите на здружениот
труд односно на групата организации на здружениот
труд од став 1 на оваа точка посебниот износ на гло-
балната девизна квота и над износот одреден во
смисла на точка 1 на оваа одлука.

6. Решение за одредување на посебниот износ
на глобалната девизна квота според оваа одлука
донесува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, по претходно прибавено мислење од Стопан-
ската комора на Југославија.

7. На организацијата на здружениот труд од-
носно на групата организации на здружениот труд
на која ѝ е одреден посебен износ на глобалната
девизна квота во смисла на оваа одлука, ако не го
оствари девизниот прилив за кој се обврзала дека
ќе го оствари во целост, овластената банка односно
народната банка на републиката или народната бан-
ка на автономната покраина ќе ѝ ги намали за де-
лот на неостварениот девизен прилив девизните
средства односно правата на девизите со кои распо-
лага, а во случај на недоволно покритие, ќе ѝ ги
намали и девизните средства односно правата на
девизите што ќе ги оствари според важечките про-
писи сè до покритието на неостварениот девизен
прилив.

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 на
оваа одлука не влегува во основицата за утврдување
на вкупниот износ на девизите во смисла на про-
писот кој го регулира утврдувањето и распредел-
бата на глобалната девизна квота за плаќање на
увозот на сировини и други репродукциони мате-
ријали.

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по
потреба, го одредува начинот за поднесување на ба-
рањето од точ. 5 и 6 на оваа одлука и документаци-
јата што се прилага кон тоа барање, како и за
доставување на податоците и документацијата за
остварениот девизен прилив од точка 7 на оваа од-
лука.

10. Технички упатства за примена на оваа од-
лука, по потреба, дава Народната банка на Југо-
славија.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 175
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

523.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА

1. За плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година врз основа на глобалната девизна квота, на организациите на здружениот труд им се утврдува глобалната девизна квота во износот и во видот на девизите што им се утврдени врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдувањето на глобалната девизна квота за 1972 година, наголемена за 10%.

Во износот на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка не се засметуваат износите што се утврдени врз основа на Одлуката за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за определени производствени работилници организации за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71).

За сировините и други репродукциони материјали, што во 1972 година се увезувале врз основа на дозвола, претходно ќе се изврши корекција на глобалната девизна квота што на организацијата на здружениот труд ѝ била утврдена врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдувањето на глобалната девизна квота за 1972 година, за износот на девизите искористени за плаќање на тие сировини и репродукциони материјали врз основа на дозвола во IV квартал на 1971 година и првите девет месеци на 1972 година, освен за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на одлуката од став 2 на оваа точка.

За сировините и други репродукциони материјали за кои ќе биде пропишано дека од 1 јануари 1973 година нема да се увезуваат врз основа на глобална девизна квота, претходно ќе се изврши корекција на глобалната девизна квота што на организацијата на здружениот труд ѝ била утврдена врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдувањето на глобалната девизна квота за 1972 година, за износот на девизите искористени за плаќање на тие сировини и репродукциони материјали во IV квартал на 1971 година и првите девет месеци на 1972 година.

Коригираниот износ на глобалната девизна квота во смисла на ст. 3 и 4 на оваа точка, се наголемува за процентот од став 1 на оваа точка.

Решение за утврдување на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ издаде на секоја организација на здружениот труд, на нејзино барање и врз основа на поднесената документација, најдоцна до 15 декември 1972 година.

При издавањето на решението од став 6 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе води сметка користењето на средствата на глобалната девизна квота, по правило, да биде рамномерно распоредено на одделни квартали.

2. Организациите на здружениот труд во рамките на групациите на организациите на здружениот труд од сродни дејности во Стопанската комора на Југославија, можат договорно да извршат прераспределба на девизите од точка 1 на оваа одлука, ако сите организации на здружениот труд на односната групација се согласат со таа прераспределба.

Прераспределбата на девизите од точка 1 на оваа одлука можат договорно да извршат и одделни организации на здружениот труд односно групации, но само во границите на средствата што им припаѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределбата на девизите во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здружениот труд можат да ја извршат до 15 декември 1972 година.

3. Ако Сојузниот извршен совет на одделни групации на организации на здружениот труд од сродни дејности им го зголеми износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота над износот од точка 1 на оваа одлука, распределбата на износот на зголемената глобална девизна квота врз одделни организации на здружениот труд ја вршат организациите на здружениот труд договорно во рамките на групациите на организациите на здружениот труд од сродни дејности во Стопанската комора на Југославија.

Предлог за зголемување на износот на девизите од став 1 на оваа точка му поднесува на Сојузниот извршен совет Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

При распределбата на износот и видовите на девизите од став 1 на оваа точка, за организациите на здружениот труд во рамките на групација како критериум за распределба на девизите ќе се земаат извозот извршен во 1972 година во однос на извозот извршен во 1971 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, производството остварено во тие години, помалото учество во производството на сировини и други репродукциони материјали од увозот и состојбата и движењето на залихите.

Ако при утврдувањето на зголемениот износ на девизите, во смисла на став 1 од оваа точка, Сојузниот извршен совет одреди посебни услови за распределба на тие девизи, организациите на здружениот труд се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

4. При распределбата на средствата од глобалната девизна квота, во смисла на точка 3 на оваа одлука, врз одделни организации на здружениот труд, треба да се утврдат износите и видовите на девизи и динамиката на нивното користење, со тоа што користењето на девизите, по правило, треба да биде рамномерно распоредено на одделни квартали.

5. Се смета дека договор за распределба на износот на глобалната девизна квота во смисла на точка 3 од оваа одлука е постигнат ако сите организации на здружениот труд на односната групација се согласиле со предложената распределба, или ако во договорот за распределба на тој износ на глобалната девизна квота во групацијата е постигнато мнозинството предвидено со статутот на Стопанската комора на Југославија односно со заклучокот на соодветното општествено тело на Стопанската комора на Југославија за начинот на постигање договор.

6. По извршената распределба на износот на глобалната девизна квота врз одделни организации на здружениот труд во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој на секоја организација на здружениот труд ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

7. Ако организациите на здружениот труд не постигнат договор за распределба на износот на девизите во смисла на точка 3 од оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно поднесениот извештај од Стопанската комора на Југославија, а во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај.

8. За сировините и други репродукциони материјали што во 1972 година не се увезувале врз основа на глобална девизна квота, а во 1973 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствените организации на здружениот труд што ги увезувале тие сировини и други репродук-

циони материјали, во рок од 60 дена од денот кога е објавен прописот дека тие сировини и други репродукциони материјали се увезуваат врз основа на глобална девизна квота, можат да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и репродукциони материјали за 1973 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената организација на здружениот труд му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на производствената организација на здружениот труд ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировините и други репродукциони материјали од став 1 на оваа точка и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите ќе ѝ се утврди на производствената организација на здружениот труд во височината на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односните сировини и други репродукциони материјали во соодветниот период на 1972 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето да донесе решение за утврдување за производствената организација на здружениот труд на износот на девизите од став 1 на оваа точка.

Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1973 година дојде до промена на начинот на плаќањето помеѓу Југославија и одредена земја, износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја ќе се утврди според одредбите на ст. 1 до 3 на оваа точка.

9. За сировините и други репродукциони материјали што во 1972 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 година не се увезуваат по тој основ, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ ја намали на односната организација на здружениот труд глобалната девизна квота за 1973 година за износот на девизите искористени за тие стоки во 1972 година.

Организациите на здружениот труд во рок од 30 дена од денот кога е објавен прописот односните сировини и други репродукциони материјали да не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, се должни да му ја поднесат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија потребната документација врз основа на која Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе им го намали на тие организации на здружениот труд износот на глобалната девизна квота за 1973 година.

Ако организацијата на здружениот труд не ја поднесе потребната документација, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе донесе решение за привремено запирање користењето на средствата на глобалната девизна квота утврдени за организацијата на здружениот труд за 1973 година, сè додека организацијата на здружениот труд не ја поднесе потребната документација, или ќе донесе решение за намалување на глобалната девизна квота врз основа на документацијата со која располага.

10. Неискористените девизи на глобалната девизна квота за 1973 година можат да се користат во наредната година.

11. Организацијата на здружениот труд ги плаќа сировините и другите репродукциони материјали што ги увезува врз основа на глобална девизна квота, преку овластената банка што самата ќе ја избере.

12. Вкупниот износ на девизите за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увозот врз основа на глобалната девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за потребите на производствените организации на

здружениот труд што се основани и пуштени во погон во 1973 година, за производствените организации на здружениот труд што се основани во 1972 година ако за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобална девизна квота, за организациите на здружениот труд што со новите капацитети своето производство во 1973 година ќе го наголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1972 година, за новоизградените производствени организации во состав на здружено претпријатие, или за производствени организации во состав на здружено претпријатие, ако тие производствени организации со новите капацитети своето производство во 1973 година ќе го наголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1972 година, како и за потребите на производствените организации на здружениот труд кај кои дошло до уништување на увозни сировини и други увозни репродукциони материјали поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

13. Организациите на здружениот труд од точка 12 на оваа одлука поднесуваат барања за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на глобална девизна квота до Сојузниот секретаријат за стопанство. Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, во спогодба со сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе ја оцени оправданоста на поднесените барања и за тоа ќе го извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето, ќе ја утврди со решение глобалната девизна квота за одделни организации на здружениот труд, имајќи ги предвид износите на глобалната девизна квота на други истородни организации.

Ако износот на девизите од точка 12 на оваа одлука е исцрпен, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од став 1 на оваа точка, ќе поднесе предлог до Сојузниот извршен совет за утврдување на додатен износ на глобалната девизна квота.

14. На производствените организации на здружениот труд што во смисла на Одлуката за мерилата за утврдување кои стопански организации се сметаат како претежни извозници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 20/70 и 32/71) имале статус на претежен извозник, а кои за 1973 година го немаат тој статус, им се утврдува глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година во височината на девизите остварени по тој основ што ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота во 1972 година.

Организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка поднесуваат барање за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан режимот на увозот врз основа на глобалната девизна квота, до Стопанската комора на Југославија, која тие барања со свое мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот кога од Стопанската комора на Југославија ќе ги прими поднесените барања и мислења, ја утврдува со решение глобалната девизна квота за одделни организации на здружениот труд од став 1 на оваа точка.

15. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, за производствените организации на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија, утврдувањето на глобалната девизна квота за плаќање на

увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година ќе се регулира со посебен пропис.

16. Со средствата на глобалната девизна квота организациите на здружениот труд можат да ги плаќаат сировините и други репродукциони материјали што ги увезуваат само за потребите на сопственото производство и за извршување на договорот склучен помеѓу домашните производствени организации на здружениот труд за долгорочна кооперација и на договорот за деловно-техничка соработка, што врз основа на таквите договори вршат меѓусебни испораки на делови, склопови и потсклопови.

Ако организацијата на здружениот труд ги користи средствата на глобалната девизна квота противно на одредбата од став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ ја намали на организацијата на здружениот труд глобалната девизна квота за двоен износ на средствата користени противно на намената од тој став. Ако износот на користените средства е помал од 20% од вкупниот износ на утврдената глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ го намали на организацијата на здружениот труд вкупниот износ на глобалната девизна квота утврден на таа организација на здружениот труд — за 20%.

17. Организациите на здружениот труд можат да вршат увоз и плаќање врз товар на глобалната девизна квота во смисла на оваа одлука почнувајќи од 1 јануари 1973 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, организациите на здружениот труд можат да вршат увоз и плаќање на сезонски производи и пред 1 јануари 1973 година, ако за тоа прибават согласност од Народната банка на Југославија, што таа ја дава во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

18. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по потреба, донесува поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 8, 9, 12, 13 и 14 на оваа одлука и за документацијата што се прилага кон тие барања, како и за начинот на доставувањето на податоците и за документацијата потребна за утврдување на износите на девизите од точ. 1, 4 и 9 на оваа одлука.

19. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 176
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

524.

Врз основа на член 37д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1973 ГОДИНА

1. Во смисла на точка 1 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобал-

ната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1973 година, и тоа:

- 1) за распределба во I квартал — од 55,000.000 динари;
- 2) за распределба во II квартал — од 55,000.000 динари;
- 3) за распределба во III квартал — од 33,000.000 динари;
- 4) за распределба во IV квартал — од 33,000.000 динари.

Ако средствата од став 1 на оваа точка бидат исцрпени пред истекот на одделен квартал, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе му поднесе на Сојузниот извршен совет извештај за тоа и предлог за доделување нови средства.

2. Барање за одредување на посебен износ на глобалната девизна квота заинтересираните производствени организации на здружениот труд се должни да поднесат најдоцна до 15 март 1973 година — за средствата утврдени за распределба во I квартал, до 15 јуни — за средствата утврдени за распределба во II квартал, до 15 септември — за средствата утврдени за распределба во III квартал и до 15 декември — за средствата утврдени за распределба во IV квартал.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен да донесе решение за одредување на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука во рок од 15 дена од денот на истекот на односниот квартал, придржувајќи се кон критериумите од точ. 2, 3 и 5 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота.

4. На организациите на здружениот труд од точка 5 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота, им се одредува посебниот износ на глобалната девизна квота независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 177
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

525.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Увозот на стоки за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70 и 42/71, со понатамошните измени и дополненија) е одредено да се увезуваат врз основа на стоките контингенти односно на девизните контингенти, се врши врз основа на договор помеѓу организациите на здружениот труд — потрошувачи, увозниците и производителите на односните производи, постигнат во рамките на Стопанската комора на Југославија. Со овој договор се утврдуваат, во рамките на материјалните биланси врз кои се засновуваат предвидената стапка на ра-

стежит на производството и пропорциите на платниот биланс за 1973 година, обемот на увозот по количина (стоковен контингент) односно вредност (девизен контингент), усогласен со домашното производство и потрошувачката; регионалните правци на увозот — водејќи сметка за поставките на економската политика, за склучените трговски и други меѓудржавни спогодби; структурата и динамиката на увозот; начинот и организацијата на увозот и другите елементи за извршување на договорот.

2. Учесниците на договорот од точка 1 на оваа одлука се должни да ги утврдат во договорот и цените односно начинот на утврдувањето на цените по кои ќе ги продаваат стоките што се предмет на договореното регулирање на увозот, во согласност со утврдената политика на цените и со прописите со кои се регулира режимот на цените, и еден примерок од договорот да му достават на Сојузниот завод за цени.

3. Договорот помеѓу организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука подлежи на одобрение од сојузниот секретар за надворешна трговија, дадено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство кој, ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи претходно ќе обезбеди согласност од сојузниот секретар за земјоделство.

Сојузниот секретар за надворешна трговија и сојузниот секретар за стопанство, во рок од 30 дена од денот на приемот на договорот се должни да донесат одлука, водејќи сметка за критериумите од точка 1 на оваа одлука.

4. Ако организациите на здружениот труд во Стопанската комора на Југославија не постигнат договор во рамките на групацијата, за што Стопанската комора на Југославија му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство ќе ги одреди обемот на увозот по количина (стоковен контингент) односно по вредност (девизен контингент), регионалните правци на увозот, динамиката на увозот, начинот на распределбата на износот на девизите, како и другите услови за увоз на производите во смисла на точка 1 од оваа одлука. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи, Сојузниот секретаријат за стопанство пред поднесувањето на предлогот ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство.

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Стопанската комора на Југославија, ќе го одреди рокот за постигање на договорот од точка 1 на оваа одлука. Ако организациите на здружениот труд во оставениот рок не постигнат договор, утврдувањето и распределбата на износот на девизите ќе се изврши по постапката од точка 4 на оваа одлука.

6. За одделни производи што не се увезувале врз основа на стоковниот контингент односно девизниот контингент, а во 1973 година се увезуваат по тој основ, организациите на здружениот труд се должни за увозот на тие производи да постигнат договор во рок од два месеца од денот на извршената измена на режимот на увозот на тие производи. Ако организациите на здружениот труд во тој рок не постигнат договор, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а врз основа на извештајот од Стопанската комора на Југославија, ќе постави во смисла на точка 4 од оваа одлука.

7. Сојузниот извршен совет може да ги одреди стоките за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковните контингенти односно девизните контингенти, контингентите за тие стоки да ги утврдува по количина (стоковен контингент) односно по вредност (девизен контингент) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, дадено по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи, Сојузниот секретаријат за стопанство пред поднесувањето на предлогот ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство.

За одделни видови стоки за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковниот контингент односно девизниот контингент, носител на контингентот може да биде Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, ако тоа го одреди Сојузниот извршен совет.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на контингентот за увоз на стоките од став 2 на оваа точка, во рамките на износот и видот на девизите утврдени во смисла на точка 8 од оваа одлука, ќе изврши избор на најповолниот увозник врз основа на одржаното јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршеното собирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увоз на одредени стоки од стоковниот контингент.

8. За стоковниот контингент односно за девизниот контингент, утврден во смисла на точка 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, ќе го утврди износот и видот на девизите, а, по потреба, и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите и роковите во кои организациите на здружениот труд треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоковен контингент односно девизен контингент.

9. Распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент од точка 7 став 1 на оваа одлука ја вршат организациите на здружениот труд договорно, во рамките на Стопанската комора на Југославија. За постигнатата распределба му се поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја организација на здружениот труд ѝ издава решение за доделениот стоковен контингент односно девизен контингент, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Ако организациите на здружениот труд не постигнат спогодба за распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент во роковите што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги одредил, распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент врз одделни организации на здружениот труд ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, при што ќе се придржува кон критериумите од точка 11 на оваа одлука. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи, Сојузниот секретаријат за стопанство претходно ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство.

10. Стоковниот контингент односно девизниот контингент, утврден во смисла на точка 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да го зголеми за 10%, со тоа што тој зголемен дел на контингентот во целост да се користи за зголемување на производството на стоките наменети за извоз на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања. Во границите на тој зголемен дел на контингентот, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија им го зголемува контингентот на оние организации на здружениот труд што во однос на својот досегашен извоз обезбедуваат зголемен извоз, со најповолни услови во поглед на цените, роковите и др.

11. Организациите на здружениот труд од точка 9 на оваа одлука при распределбата на стокниот контингент односно на девизниот контингент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат предвид обезбедувањето на производството на стоките наменети за извоз со кои се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, како и учеството на секоја организација на здружениот труд во увозот на соодветните стоки во претходната година.

12. Ако меѓу производителите врз кои се применува режимот на увозот врз основа на стокниот контингент односно девизниот контингент, се зголемуваат цените на одделни производи од домашно производство што отстапуваат од општата политика на цените, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласба со Сојузниот секретаријат за стопанство, на предлог од Сојузниот завод за цени, може да одобри увоз на односните производи независно од постапката одредена со оваа одлука. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи, Сојузниот секретаријат за стопанство претходно ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство.

При издавањето на одобрение за увоз ќе се води сметка за извршувањето на трговските и другите економски спогодби, склучени со странство.

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Стопанската комора на Југославија, пред конечното утврдување на стокниот контингент односно на девизниот контингент, може да им одобрува аванси на организациите на здружениот труд од точ. 1 и 7 на оваа одлука, а тоа најмногу до износот од 40% од количината односно вредноста на увозот на односните стоки во претходната година.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да одобри аванси за увозот и за плаќањето на сезонските производи и над 40% од количината односно вредноста на увозот на односните стоки во претходната година.

14. Ако во текот на спроведувањето на договорот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека договорот не се реализира, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, може да утврди посебен стокниот контингент односно девизен контингент за увоз на односните стоки и да изврши распределба на тие контингенти врз одделни организации на здружениот труд — учесници во договорот. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи, Сојузниот секретаријат за стопанство претходно ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство.

15. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува поблиски прописи за начинот на поднесувањето на извештајот за постигнатата распределба на стокниот контингент односно девизниот контингент и за начинот на поднесувањето на документацијата што служи за распределба на стокниот контингент односно девизниот контингент според точ. 4, 9 и 10 на оваа одлука.

16. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 178
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

526.

Врз основа на член 37д и 37е од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОДРЕДЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА

1. Производствените организации на здружениот труд од гранката 117 — Метална индустрија, освен групацијата: шински возила и ремонт; групацијата: алати; групацијата: текстилни машини, утензилии и кожарски машини; групацијата: други сервиски машини и опрема; групацијата: опрема за индустријата, угостителството, трговијата и сервисите; групацијата: прецизна механика; групацијата: производи на полуфабрикати за вградување и други металопреработувачки производи; групацијата: одливки и леани производи; групацијата метална амбалажа; групацијата: вијчени стоки и жичени производи; од гранката 118 — Бродоградба; и од гранката 119 — Електроиндустрија, освен групацијата: друга електроиндустрија, ги увезуваат сировините и другите репродукциони материјали за чиј увоз е пропишана глобална девизна квота во одреден однос на плаќањето на увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот на нивните производи (во понатамошниот текст: однос на увозот спрема извозот).

Како девизен прилив, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета и вредноста на стоките од гранката 117 — Метална индустрија и од гранката 119 — Електроиндустрија, извезени на кредит. Ако извозот на кредит во целост се врши од деловни средства на организација на здружениот труд, организацијата на здружениот труд е должна да прибави гаранција од странско осигурително друштво.

2. На организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука за 1973 година им се утврдува односот на увозот спрема извозот во височина на односот што им бил утврден со прописите на Сојузниот извршен совет за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1972 година, наголемен за 10%.

За сировините и другите репродукциони материјали што во 1972 година ги увезувале врз основа на девизниот контингент и увозна дозвола, претходно ќе се изврши корекција на односот на врзувањето на увозот за извозот што на организацијата на здружениот труд ѝ бил утврден врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1972 година, за износот на девизите искористени

за плаќање на тие сировини и репродукциони материјали врз основа на девизниот контингент и увозната дозвола во IV квартал на 1971 година и во првите девет месеци на 1972 година.

За сировините и другите репродукциони материјали за кои ќе биде пропишано дека од 1 јануари 1973 година нема да се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, претходно ќе се изврши корекција на односот на врзувањето на увозот за извозот што на организацијата на здружениот труд ѝ бил утврден врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1972 година, за износот на девизите искористени за плаќање на тие сировини и репродукциони материјали во IV квартал на 1971 година и во првите девет месеци на 1972 година.

Коригираниот однос на врзувањето на увозот за извозот во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, се наголемува за процентот од став 1 на оваа точка, и тоа само на оние организации на здружениот труд чиј однос на увозот спрема извозот во 1972 година е под просечниот однос на односната групација, со тоа што вака коригираниот однос на увозот спрема извозот не може да биде поголем од просечниот однос на таа групација, односно што со ова коригирање новиот однос на плаќањето по увозот да не може да биде поголем од приливот по извозот.

На организацијата на здружениот труд од став 1 на оваа точка кај која односот на плаќањето по увозот е поголем од девизниот прилив по извозот, ѝ се утврдува апсолутниот износ до кој може да врши плаќање по утврдениот однос.

Апсолутниот износ од став 5 на оваа точка за 1973 година се утврдува во височина на износот утврден со решение на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1972 година.

На секоја организација на здружениот труд, на нејзино барање и врз основа на поднесената документација, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, најдоцна до 15 декември 1972 година, ќе ѝ издаде решение за утврдувањето на односот на увозот спрема извозот од став 1 на оваа точка.

3. Организациите на здружениот труд, во рамките на групацијата на организациите на здружениот труд од сродни дејности во Стопанската комора на Југославија, можат договорно да извршат прераспределба на девизите од точка 2 на оваа одлука заради коригирање на односите на увозот спрема извозот утврдени во 1972 година, ако сите организации на здружениот труд на односната групација се согласат со таа прераспределба.

Прераспределбата на девизите од точка 2 на оваа одлука можат договорно да ја извршат и одделни организации на здружениот труд на односната групација, но само во границите на средствата што им припаѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределбата на девизите во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здружениот труд можат да ја извршат до 15 декември 1972 година.

4. Ако Сојузниот извршен совет на организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука им го утврди дополнителниот износ на средствата на глобалната девизна квота или ако им го коригира односот на увозот спрема извозот во корист на тие организации, распределбата на дополнителниот износ односно коригирањето на односот на увозот спрема извозот врз одделни организации на здружениот труд, го вршат организациите на здружениот труд, договорно во рамките на групацијата на сродните дејности во Стопанската комора на Југославија.

Предлогот за утврдување на дополнителниот износ односно за коригирање на односот на увозот спрема извозот на Сојузниот извршен совет му го поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

5. При распределбата на износите и видовите на девизите односно при коригирањето на односот на увозот спрема извозот од точка 4 став 1 на оваа одлука, за организациите на здружениот труд во рамките на групацијата како критериум за распределба ќе се земе извозот извршен во 1972 година во однос на извозот извршен во 1971 година на пазарите на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Ако при утврдувањето на дополнителниот износ односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот, во смисла на точка 4 став 1 од оваа одлука, Сојузниот извршен совет одреди посебни услови за распределба на тој износ односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот, организациите на здружениот труд се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

6. Се смета дека договор за распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот од точка 4 на оваа одлука е постигнат ако сите организации на здружениот труд на односната групација се согласиле со предложената распределба, или ако при договарањето за таа распределба во групациите е постигнато мнозинството предвидено со статутот на Стопанската комора на Југославија односно со заклучокот на соодветното општествено тело на Стопанската комора на Југославија за начинот на постигање договор.

7. По извршената распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот на одделни организации на здружениот труд од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Стопанската комора на Југославија му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја организација на здружениот труд ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од приемот на извештајот.

8. Ако организациите на здружениот труд не постигнат договор за распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот од точка 4 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија.

9. За организациите на здружениот труд од гранките наведени во точка 1 на оваа одлука, на кои за 1972 година им е утврден износот на глобалната девизна квота во апсолутен износ, се утврдува за 1973 година апсолутниот износ на глобалната девизна квота во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72).

10. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1972 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 година се увезуваат по тој основ, производствените организации на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука, што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали, во рок од 60 дена од денот кога е објавен прописот тие сировини и други репродукциони материјали да се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, можат да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и други репродукциони материјали за 1973 година.

Барањето од став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд му го поднесуваат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на организацијата на здружениот труд ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увозот врз основа на глобалната девизна квота, а во височина на девизите искористени за плаќање на увозот на односните сировини и други репродукциони материјали во 1972 година од

страна на таа организација на здружениот труд. Со вака утврдениот износ на глобалната девизна квота се коригира утврдениот однос на увозот спрема извозот во смисла на оваа одлука, и за тоа Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на организацијата на здружениот труд ѝ издава решение во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Како основа за коригирање на односот на увозот спрема извозот ќе се земат годишниот просек на девизниот прилив по извозот извршен во 1971 и 1972 година и односот на увозот спрема извозот утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1973 година.

Ако врз основа на меѓудржавен договор во текот на 1973 година дојде до промена на начинот на плаќањето помеѓу Југославија и одредена земја, износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја ќе се утврди според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка.

11. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1972 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 година не се увезуваат според тој основ, на производствените организации на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука, што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали, им се коригира односот на увозот спрема извозот за 1973 година — за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на односните сировини и други репродукциони материјали во 1972 година.

Организациите на здружениот труд се должни во рок од 30 дена од денот од кој според важечките прописи односните сировини и други репродукциони материјали не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да му ја поднесат потребната документација за во смисла на точка 10 став 1 на оваа одлука да се коригира односот на увозот спрема извозот за 1973 година. Решение за тоа ќе издаде Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Ако организацијата на здружениот труд од став 2 на оваа точка не ја поднесе потребната документација, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе донесе решение за привремено запирање на користењето на глобалната девизна квота утврдена на организацијата на здружениот труд за 1973 година, сè додека организацијата на здружениот труд не ја поднесе потребната документација, или ќе донесе решение за намалување на глобалната девизна квота врз основа на документацијата со која располага.

12. На производствените организации на здружениот труд од гранките наведени во точка 1 на оваа одлука, на кои за 1972 година не им бил утврден односот на увозот спрема извозот, како и на новооснованите производствени организации на здружениот труд од гранките наведени во точка 1 на оваа одлука, на нивно барање, може да им се утврди за 1973 година односот на увозот спрема извозот.

Како новоосновани производствени организации на здружениот труд се сметаат, во смисла на оваа одлука, организациите на здружениот труд што се основани и пуштени во погон во 1973 година, производствените организации на здружениот труд што се основани во 1972 година ако за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, организациите на здружениот труд што со нови капацитети своето производство во 1973 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1972 година, новоизградените производствени организации во состав на здружено претпријатие или производствените организации во состав на здружено претпријатие, ако тие производствени организации со новите капацитети своето производство во 1973 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на

производството во 1972 година, како и производствените организации на здружениот труд кај кои дошло до уништување на увезени сировини и други увезени репродукциони материјали поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

Организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка поднесуваат барања за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1973 година до Сојузниот секретаријат за стопанство, кој прибавува мислење од соодветната групација на Стопанската комора на Југославија, ги цени поднесените барања и за тоа го известува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на организацијата на здружениот труд ѝ го утврдува односно коригира со решение односот на увозот спрема извозот, во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето имајќи ги при тоа предвид односите на увозот спрема извозот на другите истородни организации.

13. Врз основа на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдениот однос на увозот спрема извозот, организацијата на здружениот труд со една овластена банка што самата ќе ја избере, склучува договор за плаќање на увозот во одреден однос спрема остварениот девизен прилив по извозот.

14. Организацијата на здружениот труд што според односот од договорот склучен со овластената банка остварила девизен прилив по извозот поголем од плаќањата по увозот, плаќање по увозот може да врши зависно од остварениот девизен прилив по извозот.

Организацијата на здружениот труд што според односот од договорот склучен со овластената банка имала плаќања по увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, плаќања по увозот може да врши зависно од остварениот девизен прилив по извозот, само до апсолутниот износ од решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

По искористувањето на износот од став 2 на оваа точка, организацијата на здружениот труд плаќањата по увозот може да ги врши во височина на девизниот прилив остварен со извозот на производи од сопствено производство.

15. За производствените организации на здружениот труд од гранката 118 — Бродоградба, односот на увозот спрема извозот се утврдува, до донесувањето на прописите за 1973 година, врз основа на Одлуката за утврдување конечниот однос помеѓу плаќањето по увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот за производните работни организации од гранката 118 — Бродоградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67).

16. Организациите на здружениот труд што во смисла на точка 1 од оваа одлука не се должни сировините и другите репродукциони материјали да ги увезуваат во одреден однос спрема остварениот извоз, можат да поднесат барање увозот на сировините и другите репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, да го вршат во одреден однос на увозот спрема извозот на нивните производи.

Барањето за утврдување на односот во смисла на став 1 од оваа точка, организацијата на здружениот труд ѝ го поднесува на Стопанската комора на Југославија, која тоа барање, со свое мислење, му го доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако барањето од став 2 на оваа точка го поднесуваат повеќе организации на здружениот труд групирани според сродноста на своите дејности, тие организации на здружениот труд можат договорно да ги утврдат и да ги предлагаат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја организација на здружениот труд износот на девизниот прилив по извозот и износот на плаќањата по увозот, како и односите што од тоа произлегуваат.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на барањата и мислењата од став 2 односно став 3 на оваа точка, го утврдува со реше-

ние за секоја организација на здружениот труд односот што произлегува од девизниот прилив по извозот и од плаќањата по увозот во претходната година, со тоа што односот на плаќањата по увозот спрема девизниот прилив по извозот за организацијата на здружениот труд не може да биде поповолен од просекот на односната групација.

Врз основа на решението од став 4 на оваа точка, организацијата на здружениот труд со една овластена банка што самата ќе ја избере склучува договор за плаќање на увозот во одреден однос спрема остварениот девизен прилив по извозот. Организацијата на здружениот труд го врши плаќањето на увозот на суровините и другите репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота — со девизите на кои има право по девизниот прилив остварен во рамките на тој договор.

17. Одделни групации организации на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука, на предлог на односната групација на организациите на здружениот труд, можат да се ослободат од обврската врзување на увозот за извозот. Предлог за ослободување од обврската врзување на увозот за извозот можат да поднесат и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од односната групација во рамките на Стопанската комора на Југославија.

Одлука за ослободување од обврската врзување на увозот за извозот донесува Сојузниот извршен совет.

На организациите на здружениот труд што ќе бидат ослободени од обврската врзување на увозот за извозот, средствата на глобалната девизна квота им се утврдуваат врз база на реализацијата на извозот по претходната година, како и на односот на увозот спрема извозот за таа година утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

18. Организациите на здружениот труд со средствата на глобалната девизна квота можат да ги плаќаат суровините и другите репродукциони материјали што ги увезуваат само за потребите на сопственото производство и заради извршување на договор склучен помеѓу домашни производствени организации на здружениот труд за долгорочна кооперација, како и на договор за деловно-техничка соработка, кои врз основа на такви договори вршат меѓусебни испораки на делови, склопови и потсклопови.

Ако организацијата на здружениот труд користи средства на глобалната девизна квота противно на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ го коригира односот на увозот спрема извозот, односно ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота во височина што одговара на двоен износ на средствата користени противно на намената од тој став. Ако износот на користените средства е помал од 20% од вкупниот износ на глобалната девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ ја намали на организацијата на здружениот труд глобалната девизна квота за 20%, односно ќе изврши коригирање на односот на увозот спрема извозот кој одговара на намалувањето на глобалната девизна квота за 20%.

19. Организациите на здружениот труд можат да увезуваат и да вршат плаќања во однос на увозот спрема извозот, утврден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1973 година.

20. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по потреба, донесува поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 2, 5, 10, 11 и 12 на оваа одлука, за документацијата што се прилага кон тие барања, за доставувањето на податоците и на документацијата потребни за утврдување на износот на девизите од точ. 8 и 11 на оваа одлука, како и за начинот на поднесувањето на барањето од точка 16 на оваа одлука и документацијата што се прилага кон тоа барање.

21. Технички упатства за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

22. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 179
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

527.

Врз основа на чл. 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70 и 42/71, со понатамошните измени и дополненија), е одредено дека можат да се увезуваат односно увезуваат само врз основа на дозвола, ги издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, даден по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи односно стоки за потребите на организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на транспорт на стоки и патници, Сојузниот секретаријат за стопанство претходно ќе обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство односно од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, утврден на начинот од став 1 на оваа точка, може да издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или групи стоки, како и за увоз на стоки во одреден период (глобална дозвола), водејќи при тоа сметка за извршувањето на трговските и други економски спогодби склучени со странство. Во тој случај организацијата на здружениот труд ги увезува односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

2. Барање за издавање дозвола за извоз и увоз на стоки организацијата на здружениот труд му поднесува на Сојузниот секретаријат за стопанство, и тоа пред пристапувањето кон претходните и подготвителните дејствија во врска со склучувањето на купопродажниот договор со странските содоговорачи.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, може да издаде дозвола за увоз на стоки и само на предлог од Сојузниот завод за цени, ако увозот на односните стоки се предлага заради стабилизација на односите на домашниот пазар и спречување на отстапувањето од општата политика на цените.

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, по барање на организацијата на здружениот труд, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, може да издаде дозвола за извоз и увоз на стоки ако е во прашање извршување на тргов-

ски и други економски спогодби склучени со странство. Ако се во прашање земјоделски и прехранбени производи односно стоки за потребите на организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на транспорт на стоки и патници, Сојузниот секретаријат за стопанство за давањето на согласност претходно ќе се спогоди со Сојузниот секретаријат за земјоделство односно со Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во случајот од став 1 на оваа точка, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, прибавена на начинот од став 1 на оваа точка, може да издаде дозвола за увоз на одделни стоки или групи стоки, како и за увоз на стоки во одреден период (глобална дозвола). Во тој случај организациите на здружениот труд ги увезуваат односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

5. Издавањето на дозволите за увоз на стоки може да се обуслови со обврската на организацијата на здружениот труд да извезе одредена количина домашни стоки во земјата од која стоките се увезуваат или во други земји.

6. Дозвола за увоз на предмети на вооружувањето издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

7. Девизи за плаќање на увозот на стоките за кои е издадена дозвола за увоз, организацијата на здружениот труд обезбедува според одредбите од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72).

8. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат:

1) на извозот на предмети на вооружувањето и воена опрема што се врши според одредбата на член 62 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство;

2) на извозот и увозот на опојни дроги што се вршат според одредбите на Законот за опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64);

3) на изнесување на одредени предмети што се врши според одредбите на Наредбата за условите под кои граѓаните можат да испраќаат или изнесуваат определени предмети во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65).

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за постапката за издавање на дозволи за извоз и увоз на стоки.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 11/69 и 32/71).

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 180
27 октомври 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

528.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 55/69), сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР

Член 1

Во Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар (Дода-

ток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66), кои се составен дел на Правилникот за Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66) точка 2.214.2 се менува и гласи:

„2.214.2 Одвојување уља према тачки 2.214.1 ових прописа, ако се електроенергетска постројења постављају у згради која служи и за друге сврхе, остварује се постављањем сабирног левка испод сваког уљног трансформатора или направе. Левак се прекрива слојем туцаника или опраног шљунка, величине зрна 3 до 5 см, дебљине слоја најмање 15 см.

Слој туцаника или опраног шљунка мора бити на челичној решетки, испод које се налазе цевии односно канали за брзо одвојување уља ван зграде или јама за скупљање уља. Уместо прекривања левка слојем туцаника или опраног шљунка на челичној решетки, може се применити друга мера која има исто дејство заштите.

Димензионисање сабирног левка зависи од димензија уљних трансформатора и направа са уљем. Димензије цевии за одвојување уља и јама за скупљање уља, одредују се према укупној количини уља. Ако за одвојување уља у сабирне јама постоје заједничке цевии за више јединица, димензије таквих заједничких цевии одредују се према јединици која садржи највише уља.

За електроенергетска постројења у посебним зградама, са уљним трансформаторима укупне инсталисане снаге до 1.500 kVA, доволно је да постоји само јама за скупљање уља у склопу тих зграда, без левка и челичне решетки покривене слојем туцаника и опраног шљунка.

Јама за скупљање уља мора се извести тако да атмосферске или подземне воде не ометају намену коју она има.“

Член 2

По точка 2.215 се додава нова точка 2.216, која гласи:

„2.216 За трансформаторе постављене на отвореном простору, сабирне јама у постројењу могу се градити и за количину уља мању од оне коју садржи припадајући трансформатор или се њихова изградња може у потпуности изоставити, ако се за уље, које би могло угрожити постројење, предвиди одговарајући одвод на слободном простору са отвореним ровом или јамом која може примити истеклу количину уља.

Услов за овакво одвојување уља је да се тиме не наноси штета околина, да уље понире у земљу, да се уљем натопљена земља може уклонити и заменити новим слојем земље и да изливена количина уља ни у ком случају не може доспети ни у канализацију ни у водотокове, водне захвате и канале за кабловне главних и помоћних струјних кругова односног постројења.

За трансформаторе и апарате на отвореном простору који садрже уља мање од 1000 kg по јединици, није обавезна изградња сабирних левкова, али треба обезбедити да уље понире у земљу.“

Член 3

Во точка 4.32 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако свака боца има вагу или прикладно извештено електричну сигнализацију која указује на смањење тежине боце, онда ће се тежина боце контролисати сваких 5 година.“

Член 4

Точка 4.33 се брише.

Досегашните точ. 4.34 до 4.37 стануваат точ. 4.33 до 4.36.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10 бр. 6569/2
23 октомври 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
Бошко Димитриевиќ, с. р.

529.

Врз основа на член 20 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLI („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ

1. Наредбата за затезните интереси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57, 11/58, 19/58 и 50/59) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-7321/1
16 октомври 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

530.

Врз основа на чл. 16, 48 до 51, 62 точка 14 и чл. 80 и 84 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ОД ВОЕНИОТ СЕРВИС ВРЗ ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ НА КРЕДИТИТЕ ШТО ИМ СЕ ДАДЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПАЗАРОТ И НА СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА ТИЕ КРЕДИТИ

1. Специјализираната организација во состав на Народната банка на Југославија (во понатамошниот текст: Воениот сервис) ќе ги пренесе врз деловните банки кредитите што до денот на донесувањето на оваа одлука, врз основа на средствата на депозитот по видување и на средствата примени од Народната банка на Југославија, им ги дала на работните организации и на организациите на здружениот труд на военото стопанство (во понатамошниот текст: организациите) за намените што во смисла на чл. 48 до 51 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини не служат за потребите на Југословенската народна армија и народната одбрана.

Воениот сервис ќе ги пренесе врз деловните банки и кредитите што по донесувањето на оваа одлука, во смисла на важечките прописи, им ги дал на организациите од средствата наведени во став 1 на оваа точка.

Кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка Воениот сервис ќе ги пренесе според состојбата на тие кредити на денот на пренесувањето.

2. Пренесувањето на кредитите во смисла на точка 1 од оваа одлука Воениот сервис ќе го изврши врз деловните банки што тие кредити, во спогодба со корисниците на кредитите, со Воениот сервис и со надлежната народна банка на републиката односно со народната банка на автономната покраина ќе ги прифатат под условите под кои Воениот сервис им ги дал на организациите.

3. Истовремено со пренесувањето на кредитите од точка 1 на оваа одлука, Воениот сервис ќе ги пренесе врз деловните банки и средствата што организациите ги депонирале кај Воениот сервис во вид на депозити по видување и на депозити орочени до една година, врз основа на договорот за депонирањето што деловните банки ќе го склучат со организациите чии депозити се пренесуваат.

4. Покрај средствата од точка 3 на оваа одлука, Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, според местото во кое е седиштето на крајните корисници, ќе ги пренесе врз деловните банки во вид на кредити и средствата што Воениот сервис ги користел кај Народната банка на Југославија за давање на краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги, на кредити за производство и залихи на земјоделски производи и на други кредити во смисла на точ. 4 и 6 од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71, 21/71, 23/71, 17/72, 35/72, 45/72 и 57/72), како и за давање кредити за трајни вложувања во обртни средства на стопанството според член 4 од Уредбата за претворање на дел од краткорочните кредити на банките и на стопанските организации во долгорочен кредит за обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71 и 19/71).

Покрај кредитите од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, според местото во кое е седиштето на крајните корисници на кредитите, ќе ги пренесе врз деловните банки во вид на кредити и средствата, што Воениот сервис ги користел кај Народната банка на Југославија за давање на други кредити на организациите, и тоа до височината на разликата помеѓу износот на пренесените кредити во смисла на точ. 1 и 2 и износот на пренесените извори на средствата во смисла на точ. 3 и 4 став 1 од оваа одлука, намалени за соодветниот дел на задолжителната резерва и резервата на ликвидност.

5. Кредитот од точка 4 став 1 на оваа одлука деловната банка ќе го врати под истите услови под кои Воениот сервис ги користел средствата кај Народната банка на Југославија, т. е. во роковите и износите што се договорени по кредитите дадени на крајните корисници.

6. Кредитот од точка 4 став 2 на оваа одлука деловните банки ќе го вратат во рок од 25 години во еднакви годишни отплати што втасуваат за плаќање секој 31 март, со тоа што првата отплата да втасува за плаќање на 31 март 1975 година.

Каматата по овој кредит деловните банки ќе ја плаќаат по каматната стапка што Народната банка на Југославија ја утврдува за кредитите што ги дава од средствата на примарната емисија за намените што ги одредува федерацијата, а во смисла на одредбите на член 19 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

7. Деловните банки ќе обезбедат вкупниот обем на кредитите да не може да им се намали на организациите повеќе од намалувањето на кредитите пренесени врз нив во смисла на точка 4 од оваа одлука.

8. Пренесувањето на кредитите и на средствата според оваа одлука ќе се изврши сукцесивно, а најдоцна до 15 декември 1972 година.

9. Упатства за примена на оваа одлука дава гувернерот на Народната банка на Југославија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 77

17 октомври 1972 година

Белград

Народна банка на Југославија

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер

на Народната банка на
Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за измени и дополненија на Решението за определување на пониските царински стопи за специфичната опрема за бродоградилиштата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПО-
НИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧ-
НАТА ОПРЕМА ЗА БРОДОГРАДИЛИШТАТА**

Во точка 2 под 12 во тарифниот број 84.45/21 наместо бројот: „1600 mm“ треба да стои бројот: „1609 mm“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 23 октомври 1972 година.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ

I

Се назначува

д-р Дејан Костиќ, началник на Протоколот во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бангладеш.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 24

14 септември 1972 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет за остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИТЕ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

генерал-полковникот: Херљевић Фране Франьо.

Бр. 181

22 декември 1971 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во работата од особено значење за развојот на нашата театарска уметност во духот на ширењето и развивањето на братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Народниот театар, Сараево.

Бр. 182

20 декември 1971 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод седумдесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на развивањето, зацврстувањето и омасовувањето на планинарството

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

планинарскиот сојуз на Србија;

за заслуги на задвижувањето на општествените активности на село и за пропатирање на современото земјоделско производство, со што е сторен придонес за социјалистичкиот развој на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Неделниот весник за село „Пољопривредник“, Нови Сад;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Бартош Милан;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Анђелић Татомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дрљачић Војислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Генчић Владимир, Југин Миливој, Тошић Озрен;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цветковић Љубомир, Крстић Владимир, Марковић Слободан, Стојанац Стево.

Бр. 183
21 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги и придонес

во развојот на педагошката мисла и практика помеѓу научнопедагошките и просветните работници ширум нашата земја, со што е сторен голем придонес на развивањето на братството и единството на нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

„Педагошко књижевни збор“, педагошкото друштво на СР Хрватска;

по повод шеесетгодишнината на работата, а за достоинствено репрезентирање и популаризирање на спортот во текот на народноослободителната борба и во повоениот период во земјата и во странство, како и за развивање на напредните идеи меѓу спортистите во духот на братството и единството на нашите народи

Фудбалскиот клуб „Хајдук“, Сплит;

по повод дваесетпетгодишнината на работата, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата и воспитувањето на младите генерации во духот на братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Гимназијата, Ровињ;

по повод шеесетпетгодишнината на работата, а за заслуги на заштитата и спасувањето на животите на луѓето, на општествениот и личниот имот, со што е сторен значаен придонес за социјалистичка заедница

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Доброволното противпожарно друштво, Кратечко;

по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во работата на полето на социјалната и хуманитарната дејност и за постигнати успеси во згрижувањето, воспитувањето и образованието на децата и младината

Детскиот дом „Јовица Марковић“, Липик;

по повод седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги во развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградбата на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Хрчезић д-р Јосип;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Бакрач инж. Борис, Купрешанин Милан;

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Дјетелић Перо, Груић Маринко;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Колар Јосип, Штрбац Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белац Франьо, Филипи Славко, Крпан Мато, Новак Силвије, Рељић Душан, Шакић Динко, Шлибар Јосип;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Етеровић Иво;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Папиќ Никола.

Бр. 184
23 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бијелић Војин, Темерлић д-р Хамдија, Кундија Драгомир, Теофановић прим. д-р Светислав, Трумић инж. Александар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Баћ Јосип, Бајић проф. др Милош, Вајрактаревић др Махмут, Бакић др Љубомир, Бендеља инж. Божо, Бевандић др Милан, Георгијевић-Шпилер др инж. Емил, Кадић др Мухамед, Камарић Мустафа, Карахасановић прим. др Алија, Кауфер проф. др Леополд, Лер Бела, Магазиновић др Војислав, Мичковић инж. Драгослав, Мучибабић др Смиља, Паријез Ристо, Стојић др Александар, Шварц-Кнежевић проф. др Јелка, Тасић Борисав;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Циглар др Марко, Дрецун инж. Владимир, Филиповић проф. др Заим, Гостиша Никола, Хациомеровић Хасан, Хуковић проф. др Сеид, Јакшић проф. др Стјепан, Јовановић инж. Борислав, Кафка проф. др Иван, Крسمановић др Душан, Кузмић Рикард, Марковић др Тихомил, Мијатовић Милутин, Пејчиновић Петар, Раљевић др Шефкија, Спаић др Во-

јислав, Шамић др Мидхат Штерн др Паво, Талић др Алија, Вуковић др Јован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Харашилић Ибро, Јамакосмановић Асим, Костић проф. др Александар, Маљковић Дане, Мандић Ахмед, Муфтић Хусеин, Пашић др Хамид, Перић Бранко, Прчић проф. др Мидхат, Ресуловић Сулејман, Римски проф. др Бранко, Станчић Богдан, Страњак Асим, Тефедарија проф. др Мухамед, Васић-Грујић Јела;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арнаутовић Младен, Баћ Емилија, Бубић-Хуковић Илдуза, Накаш Мухамед, Рустенбеговић проф. д-р Факрудин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђуровић Миливоје, Хомен Мирослав, Вранић Јово;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Божић д-р Љубо, Финци Јахиел, Марјановић Јоцо;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бркић Сеад;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хаџиселимовић д-р Хајрудин, Камхи д-р Самуел, Поткоњак инж. Милан, Жарковић д-р Грујица;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хлубна Франьо.

Бр. 185
24 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Иличковић Чедомир;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**Богдановић Новак, Челебић Петар, Дамјановић
Блажо;**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**Бојовић Радоња, Ђосовић Милосав, Ђурковић
Милутин, Ивановић Блажо, Лутовац Владимир, Ма-
товић Вукашин, Неђић Војо, Поповић Коста, Раж-
натовић Никола, Станковић Мирко, Вучковић Иво;**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**Каписода Босилка, Марковић Стана, Милоше-
вић Рајко, Вучетић Велимир;**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**Абрамовић Спасоје, Андрић Јованка, Бајић
Мирјана, Бастаћ Драгутин, Биљановић Вукица,
Божовић Миле, Брацановић Марко, Дацић Влади-
мир, Гацовић Халил, Грујић Петар, Грујић Ксе-
нија, Јошановић Јошан, Кнежевић Вељко, Компе-
нић Гојко, Кусовац-Тодоровић Десанка, Латковић
Крсто, Љесар Раде, Мартиновић Драгомир, Марти-
новић-Југовић Марија, Машановић Василије, Мр-
ваљевић Бранко, Мухадиновић Блажо;Обрадовић Милета, Павличевић Душан, Пеја-
ковић Саво, Перишић Драго, Перишић Душан, Пе-
тровић Душан, Пилетић Илија, Пепчетиовић Дарин-
ка, Поповић Вукосава, Радоњић Бранко, Раичевић
Владимир, Рубежић Милован, Савићевић Блажо,
Спасић Петар, Шуковић Вукман, Тодоровић Ву-
коман, Улићевић Арсеније, Вукићевић Митар;за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Хаџовић Салко;

за заслуги на полето на јавната дејност со која
се придонесува за општиот напредок на земјата**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Варезић Јеремија;

за примерно залагање и постигнати успеси во
работата**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Беговић Мироје;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТБајчета Милорад, Балетић Милутин, Илић Сте-
во, Јаблан Миодраг, Јовановић Велимир, Калуђе-
ровић Спасоје, Костић Јово, Мартиновић Бранко,Мартиновић Урош, Мартиновић Вида, Михаљевић
Радован, Мијушковић Мило, Минић Вељко, Муји-
чић Милосав, Орландић-Стјепчевић Даница, Петро-
вић Славко, Правиловић Ђорѓина, Живковић Љу-
бица.

Бр. 186

24 декември 1971 година
БелградПретседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата
одлучува да се одликуваат за особени заслуги и
постигнати успеси во работата од значење за со-
цијалистичката изградба на земјата**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Садикарио Аврам;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**Давчев Пенчо, Кепески Димко, Кепески Круме,
Мировски Доне, Пекевски Борис, Перчинковски
проф. др Радован, Прилепчански др Иван, Ристовски
Киро, Станковски Методија, Стојановски др Јован;**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**Бајрами Реџеп, Белопета прим. др Мито, Боцев
Јордан, Јаневски Ристо, Каламарас Ефтим, Кљусев
др Никола, Копровски Љупчо, Михајлов др Круме,
Муслиу Неџит, Неделкоски Јонче, Серафимов проф.
др Кочо, Соколов др Лазар, Стојановски др Никола,
Шајн Асен, Тофовић др Петар;**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**Бидев Павле, Дамјановски Душко, Франић Паш-
ко, Ивановски Стојан, Калаузи прим. др Јован, Ко-
тевски прим. др Димитар, Лиаку Димитар, Пуздер-
лики др Илија, Станински Пане, Стојанова Марија,
Вановски др Бојан, Витановски Благоја;**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**Божиновски Александар, Ђурчиев Кирил, Де-
мири Идрис, Елези Елез, Гашевски Драгомир, Ма-
лински прим. др Бранко, Мицковска-Трајкова За-
харица, Младеновски Будимир, Рамадани Аџија,
Сивески др Атанас, Смилевски Стојан, Сотировски
Јонче, Шабани Илмија;за особени заслуги на полето на јавната дејност
со која се придонесува за општиот напредок на
земјата**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Теодосиевски д-р Душан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Елези Оломан, Димитриевић-Бубевска Ратка, Димитровски Александар, Георгиевски Коста, Ивановски Димитар, Јакупи Абдија, Симоновски Горги, Стефкова Марица, Суловски Лиман, Шабани Азем.

Бр. 187
24 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

dr Alfons Langer, dr Karl Heinz Angerer, dr Norbert Karpralov, Wilhelm Scaria.

Бр. 189
27 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	
врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за исклучително залагање и придонес за успешната реализација на изложбата „Уметност на тлу Југославије од праисторије до данас“, одржана во Париз 1971 година	
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН	
Pierre Lauren;	
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА	
Andre Burgaud;	
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА	
Gaston Diehl, prof. Boris Lossky, Reynold Arnould, Claude Menard.	
Бр. 188 27 декември 1971 година Белград	
Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р.	
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	
врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за придонес на развивањето на економската соработка и пријателските	
522. Одлука за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота — — — — —	1073
523. Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година — — —	1074
524. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за одредени производствени организации на здружениот труд за 1973 година — — —	1076
525. Одлука за постапката за утврдување и распределба на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година — — — — —	1076
526. Одлука за организациите на здружениот труд што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во одреден однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1973 година — — — — —	1078
527. Одлука за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки — — — — —	1081
528. Правилник за измени и дополнења на Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар — — — — —	1082
529. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за затезните интереси — —	1083
530. Одлука за пренесување од Воениот сервис врз деловните банки на кредитите што им се дадени на стопанските организации за производство на стоки за пазарот и на соодветните извори на средствата за моќно криење на тие кредити — — — — —	093
Исправка на Решението за измени и дополнења на Решението за определување на пониските царински стопи за специфичната опрема за бородоградилиштата —	1084
Укази — — — — —	1084
Одликувања — — — — —	1084
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година	